

## 15-ти состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"

8-ми декември 2016 година, Ресторан "Код Липе", Штрпце, Косово\*

### ПРОГРАМА

09:30 – 10:00 **Пристигнување на учесниците**

10:00 – 10:10 **Поздравен говор**

*Г-дин Фламур Сулејмани, Потпретседател на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"*

*Г-а Арјола Доми, Потпретседателка на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"*

*Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион "Шара"*

10:10 – 10:20 **Вовед во програмата**

*Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион "Шара"*

10:20 – 11:30 **Преглед на активностите во рамки на програмата "Луѓе за луѓе" во прекуграничниот регион "Шара"**

Елаборирање на завршените и идните "Луѓе за луѓе" настани во прекуграничниот регион "Шара" за периодот Октомври – Декември, 2016:

- Kukes Handcraft Fair
- Regional Gastronomic Fair
- Regional Youth Entrepreneurship Fair

*Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион "Шара"*

*Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион "Шара"*

11:30 – 11:50 **Кафе пауза**

11:50 – 12:10 **Преглед на генералните и идни активности од имплементацијата на АБДА во прекуграничниот регион "Шара"**

Дискусија за завршените и идните повици за проектни предлози во прекуграничниот регион "Шара", со осврт на IPA CBC

*Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион "Шара"*

---

\* Ваквото определување е без оглед на статусот и истото е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за безбедност на Обединетите нации и мислењето на Меѓународниот суд на правдата во врска со декларацијата за независност на Косово.



*Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион “Шара”*

12:10 – 12:20 **Дискусија и усвојување на Оперативниот протокол и процедури на работа во прекуграничниот регион “Шара”**

*Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион “Шара”*

12:20 – 12:40 **Информативна сесија за резултатите од вториот повик од АБД Грант шемата во рамки на LEIWW програмата**

*Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски соопработник за прекуграничниот регион “Шара”*

12:40 – 13:00 **Заклучоци**

13:00 **Ручек и посета на “Регионалниот саем на гастрономија” во Штрпце**

**Заминување на учесниците**

